

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 септември 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Стојановски Борис од Тетово УП2 09-159/22 од 9 август 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-701 од 27 јули 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-701 од 27 јули 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Стојановски Борис од Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-159/22 од 9 август 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-701 од 27 јули 2022 година на КЕЦ Тетово, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок.

Жалителот бара трет приклучок во објектот и потенцира дека согласно Имотниот лист објектот е составен од 3 посебни целини и тоа не значи дека целиот објект има приклучок, туку само еден дел.

Според Електродистрибуција - во објектот веќе има две постоечки броила со тарифа домаќинство од кое едното е за имотот опишан во ИЛ бр. 35757, КО Тетово. За објекти со намена индивидуално домување, може да се издаде Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа максимум за две броила со тарифа домаќинство.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 16 септември 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-159/22 од 9 август 2022 година со прилог:
 - Приговор
 - Решение за одбивање бр. 11-428 од 22 јули 2022 година на КЕЦ Гостивар
 - Барање за согласност за приклучување (БСП-1 образец) од 11 јули 2022 година
 - Имотен лист бр. 96222 за КП бр. 2731, КО Гостивар-1
 - Извод од план
2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од 16 август 2022 година со прилог:
 - Податоци за падот на напонот
 - Податоци за оптоварување на трафостаница
 - GIS скица
 - Податоци за потенцијални баратели во предметното подрачје

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, за да се реализира барањето на жалителот, потребно е да се направи физичка делба на објектот евидентирана во имотниот лист.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за реализирање на барањето на жалителот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–159/22
22 септември 2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски